

Тимот на Груевски во Брисел пристигна со полна торба ветувања за исполнување на зацртаните реформи, кои му ги презентираше на еврокомесарот за проширување на Европската унија, Оли Рен. Од него доби порака дека Европа веќе не верува во акциони планови, туку во конкретни резултати, бидејќи досегашните влади на Република Македонија секогаш презентирале исклучителни акциони агенди, кои во реалноста не функционираше.

Груевски со убедување дека овој пат ќе биде поинаку!?

Втората делегација, пак, составена од делумниот врв на интегративците во Брисел пристигна со полна торба жалби и поплаки од новиот премиер.



ДЕЛ ПОНТЕ ВЕТИ ПОЧЕТОК НА СУДЕЊЕТО НА БОШКОСКИ И НА ТАРЧУЛОВСКИ, НО НА НАС ЧЕКА ДА ГИ ЗЕМЕМЕ ОСТАНАТИТЕ ЧЕТИРИ ПРЕДМЕТИ

ХАШКИТЕ СЛ МЛАДЕНОВ



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Сите патишта водат кон едно место, само што некои од нив се пократки, а некои подолги. Местото, пак, е толку оддалечено колку што сме подготвени да изодиме по трнливиот пат.

Овој пат местото на настанот беше Брисел, но патиштата за нашите две делегации беа различни. Пократката патека беше резервирана за премиерот на Република Македонија, Никола Груевски, и за дел од неговиот владин тим,

додека подолгата ја одеше партиската делегација на ДУИ.

Вака некако може да се опише неколкудневното патување на дел од нашиот политички естаблишмент во престолината на европските случувања. За премиерот Груевски и за неговите министри средбата со европските авторитети беше прва откако се консолидира новата Влада, додека за интегративците прва од позиција на опозиција, иако тие сè уште не го признаваат тоа, и се надеваат на промени.

Можеби двете делегации се сретнаа во предворјето на европарламентот, но никако не можеа да се сретнат во некоја од европските канцеларии, бидејќи имаа различни агенди, кои ги покриваа различни европски емисари. Тимот на Груевски во Брисел пристигна со полна торба ветувања за исполнување на зацртаните реформи, кои тој му ги презентираше на еврокомесарот за

ПОВТОРНО НА ПОЧЕТОК

Повторно, како по обичај, се замотка клопчето кога станува збор за четирите предмети од Хаг, кои треба да пристигнат во Република Македонија. Тие никако да дојдат. Топката се префрла на релација поранешна - сегашна Влада. Епилог нема, а решение се назира во она што нашава земја треба да го направи за да ги добие предметите назад. Прво да направи измени во законските проекти, да оспособи специјални судници и секако да обучи кадри, кои би можеле да постапуваат по нив. Тоа всушност требало да се направи и досега, но образложението за тоа зошто сè уште ништо не е направено е дека сме имале избори во земјава!

Па, така, како и секогаш, повторно почнуваме од почеток.

проширување на Европската унија, Оли Рен. Од него доби порака дека Европа веќе не верува во акциони планови, туку во конкретни резултати, бидејќи досегашните влади на Република Македонија секогаш презентирале исклучителни акциони агенди, кои во реалноста не функционираа.

Груевски со убедување дека овој пат ќе биде поинаку!?

Втората делегација, составена од делумниот врв на интегративците, во Брисел пристигна со полна торба жалби и поплаки од новиот премиер, кој патем сè уште го нарекуваат мандатар. Нивното ниво на разговор беа третите ешалони на Брисел, кои внимателно ги ислушаа. Но, не дадоа коментар. Заедничка точка на Владата и на интегративците беше лидерската средба на премиерот Груевски со претседателите на опозиционите партии. За неа европретставниците јасно сугерираа. Средба во Шипковица не треба да има.

Епилогот или конечната порака со која се врати владината делегација од бриселското патување е да спроведувате реформи, но и да научиме да ко-

муницираме меѓу себе. А, пак, за промените на Уставот на Република Македонија порачаа дека тоа е прашање на политичка култура, а не фиксно и строго правило.

ПАНДОРИНАТА КУТИЈА НА ДУИ

Токму ова најново барање на интегративците беше нивната карта со која сметаа дека ќе можат да заиграат во Брисел. Но, за жал, барем засега, европретставниците одлучија овде да не се мешаат. Речиси на иста линија со нив се и домашните дипломати, кои јасно порачаа дека на Република Македонија многу повеќе ѝ се важни реформите во земјава отколку промената на Уставот, со што ДУИ сака да си обезбеди место во Владата. Поголемиот дел од правната експертска јавност го има истото мислење, само интегративците сметаат дека се во право, и живеат во филмот на постизборната атмосфера на составување на Влада.

По речиси целосното исцрпување на

сите можни форми на закани, поаѓајќи од протестите, преку испраќање жални писма до Европската унија, па сè до заканите за заигрување на калашњиковите, на ДУИ им остана уште само една можност за блокирање на работата на Владата. Донесувањето на Законот за полиција, кој е во согласност со Рамковниот договор, и со кој интегративците се обидуваат да го вратат Бадентер во игра, иако експертската јавност се изјасни дека за него воопшто не е потребно Бадентеровото мнозинство, бидејќи тој е обичен закон, како и сите други.

Но? Тоа се последните очајнички обиди на ДУИ. По нив веројатно интегративците нема да имаат со што да ја уценуваат јавноста, освен ако не им се вратат на калашњиковите!?

Расправата за Законот за полиција, и евентуалните амандмани кои би следувале, допрва ќе ги видиме. Но, веќе од сега е јасно дека ДУИ полека но сигурно се симнува од агендата на топ политички теми во земјава. Особено по ладниот туш кој го добија од Брисел, а на кој многу се надеваа. Сепак, останува нивниот страв од отворањето на досиејата

УЧАИ ГИ РАСКАРАА СКА И ГРУЕВСКИ



ШТО СИ ПРИМОПРЕДАДОА ПОРАНЕШНИОТ И СЕГАШНИОТ МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА?, МЛАДЕНОВСКА - ЃОРЃИЕВСКА И МАНЕВСКИ

- мината Влада, во кои ДУИ, односно нејзините министри имаат сериозни пропусти во работата. Но, како што неофицијално дознаваме, најголемиот страв за "дуициите" лежи во досието "Хаг". Според наши информации, врвот на оваа партија особено се интересирал за тоа што премиерот Груевски разговарал со хашката обвинителка Карла дел Понте. Се чини дека евентуалното враќање на хашките предмети во Македонија би можело да предизвика сериозен удар за оваа партија, односно отворање на Пандорината кутија за војната во 2001 година, од која би можеле да излезат многу недоволности за врвот на оваа партија, пред сè, за лидерот на ДУИ, Али Ахмети. Токму на тоа особено инсистира сега веќе владејачката ДПА, која не се плаши да проговори за многу ситуации од 2001 година, но истовремено бара и одговори од ДУИ.

МЕРИ НЕ ГИ БАРАЛА ЧЕТИРИТЕ ДОСИЕЈА ОД ХАГ?

Во рамките на бриселската турнеја премиерот Никола Груевски во Хаг оствари средба со главната хашка обвинителка Карла дел Понте. Според официјалните информации, доставени од Кабинетот на премиерот, Груевски успеал да ја реализира својата зацртана агенда, иако на јавноста таа не ѝ е позната. Сепак, очекувањата од оваа средба беа навистина големи, пред сè, поради фактот што токму ВМРО-ДПМНЕ во предизборната кампања се залагаше за итно ослободување на двајцата притворени, Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски. Но, Груевски од таму не се врати со такво ветување. Двајцата притворени и натаму остануваат во Шевенинген да го чекаат почетокот на судењето. Дел Понте не отстапува од ставот дека Тарчуловски и Бошкоски треба да останат во некогашниот дворец, денес зат-



**СЕ ПЛАШИ ЛИ АХМЕТИ ОД ВРАЌАЊЕТО НА ЧЕТИРИТЕ
ХАШКИ ПРЕДМЕТИ ВО МАКЕДОНИЈА? МОЖАТ ЛИ ТИЕ ДА
КАЖАТ ПОВЕЌЕ ЗА НЕГОВАТА УЛОГА ВО 2001 ГОДИНА?**



**МАЛТРЕТИРАНИТЕ ГРАДЕЖНИ
РАБОТНИЦИ И НАТАМУ ГО ОЧЕКУВААТ
ДЕНОТ НА ПОЧНУВАЊЕТО НА
СУДЕЊЕТО**

ЌЕ ДОЈДАТ ЛИ ВООПШТО ПРЕДМЕТИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА?

Дали навистина четирите хашки предмети кои, пред сè, се однесуваат на водството на ОНА за време на воениот конфликт, ќе пристигнат во Македонија допрва ќе видиме. Скептицизам секако постои, особено ако се има предвид изјавата на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, дадена минатата година, дека наводно е договорено овие предмети да не се враќаат во земјава!

На оваа информација треба да се додаде и изјавата на Карла дел Понте, која своевремено изнесе став дека Република Македонија всушност не ги сака предметите назад!

вор, иако до неа беа испратени владини гаранции додека, пак, за четирите предмети се создаде магла, во која тешко можеме да ги препознаеме лошите и добрите во филмот.

Сепак, дали целата вина е во рацете на Дел Понте? Барем што се однесува до нашето второ барање - враќањето на четирите предмети, за кои Хаг не е заинтересиран да ги процесуира?

Ако судиме според изјавата на премиерот Никола Груевски, вината е во поранешната Влада, која инсистирала предметите да не бидат вратени во Македонија сè до почетокот на 2007 година. Тоа лично му го потенцирала Дел Понте која, како што истакнува премиерот, била изненадена што Груевски не бил запознат со тоа барање. Се чини дека оваа шокантна информација, која

поранешната Влада мудро ја криела од јавноста, излезе на виделина. Всушност, хашката обвинителка ја издаде Владата на Бучковски дека самоиницијативно барала четирите предмети и натаму да останат во хашките фиоки. Ова скандалозно сознание премиерот Груевски го подели со јавноста, потенцирајќи дека поранешната министерка за правда, Мери Младеновска Ѓорѓиевска, при нејзината посета на Хашкиот трибунал, побарала враќањето на предметите да биде одложено до 2007 година, со образложение дека во меѓувреме ќе бидат направени промени во законската легислатива, по која всушност треба да се "работат" предметите.

Овие информации веднаш ги демантираше поранешната министерка Младеновска Ѓорѓиевска, потенцирајќи де-

ка всушност било договорено предметите етапно да бидат враќани во Република Македонија, а за овој месец била закажана средба на хашките обвинители со претставници од Јавното обвинителство од Македонија.

Каде е вистината во оваа приказна? Во она што го зборува премиерот Никола Груевски или, пак, поранешната министерка за правда Мери Младеновска Ѓорѓиевска?

Веројатно вистината е некаде помеѓу. Но, најголемата вистина е во фактот дека двајцата обвинети Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски сè уште се наоѓаат во затворот Шевенинген, очекувајќи го денот на почнувањето на нивното судење додека, пак, четирите предмети сè уште седат во хашките архиви. Ќе дојдат ли во Република Македонија?